

## СТАНЕТЕ ДЕЛ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ!

Еуролинк Осигурување А.Д. Скопје има потреба од проширување на својот тим во Скопје и за таа цел објавува оглас за работна позиција:

### СОРАБОТНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Тип на договор: на определено време на 3 месеци со можност за продолжување  
Работно време: 40 часа неделно работно време, понеделник-петок, од 8 до 16 часот

#### Минимум потребни квалификации

- Диплома за завршено високо образование од Машински факултет, Факултет за електротехника и ИТ или Економски факултет
- Познавање на англиски јазик, пишан и говорен
- Способност за активно, брзо и аналитично работењето во MS Office
- Способност за работа во тим, самоиницијативност, аналитичност, почитување на рокови
- Возачка дозвола Б категорија

#### Опис на работно место и одговорности

- Склучува договори за осигурување
- Учествува во изготвување на услови за осигурување и тарифи на премија
- Следи обнова и наплата од клиенти
- Учествува во преземање ризик
- Одобрува прием на нови и обнова на тековни осигурувања
- Соработува со брокери во осигурување и други дистрибутивни канали
- Дава поддршка на продажната мрежа
- Учествува во едукативен процес на продажна мрежа
- Дава предлози за унапредување на процесите

#### Бенефиции за избраниот кандидат

- Работа во динамична и перспективна средина
- Можности за личен и професионален развој преку обуки и семинари
- Конкурентен систем на наградување
- Почетна месечна нето плата во висина од 27.000 денари

Пратете **кратка биографијата и писмо за интерес најдоцна до 20.01.2021г.** на електронска адреса: [hr@eurolink.com.mk](mailto:hr@eurolink.com.mk) или по пошта со назнака:

До: Еуролинк Осигурување А.Д. Скопје  
Сектор за човечки ресурси  
По оглас: Соработник за осигурување  
ул. „Никола Кљусев“ бр. 2, 1000 Скопје

Рок за избор на кандидати: **45 денови од рокот на пријавување.**

Пристигнатите апликации по наведениот рок, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.  
Телефон за контакт: 02/32 89 301, 02/32 89 311, 02/32 89 315

**Напомена:** Ке бидат контактирани само оние кандидати кои ќе бидат избрани во потесен круг.

\*Личните податоци наведени во кратката биографија добиени во процесот на селекција на кандидатите за вработување се користат единствено за целта за која се побарани. По завршувањето на процесот, истите ќе бидат уништени или на барање на кандидатите вратени во форма во која се примени.